



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 август 2019 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јули 2019 година

- Во јули, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,15%, со што се задржа трендот на месечно и годишно намалување, од 0,04 п.п. и 0,35 п.п., соодветно. По три месеци без промени, забележан е пад од 0,03 п.п. и кај просечната каматна стапка на вкупните депозити, со што таа се сведе на нивото од 1,38%. На годишна основа оваа камата бележи намалување за 0,04 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити, во јули, се намали за 0,02 п.п. на месечно ниво и се сведе на 4,68%. Анализирани на годишна основа, таа забележа намалување за 0,19 п.п. По падот во претходниот месец, во јули, просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен раст од 0,12 п.п., додека на годишно ниво минимално се зголеми за 0,01 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити³

	7.2018	9.2018	12.2018	1.2019	2.2019	3.2019	4.2019	5.2019	6.2019	7.2019
во % на годишно ниво										
Вкупни кредити	5.50	5.46	5.33	5.30	5.28	5.26	5.23	5.20	5.19	5.15
Корпоративен сектор	4.83	4.77	4.63	4.59	4.57	4.54	4.52	4.48	4.45	4.42
Домаќинства	6.20	6.17	6.08	6.03	6.02	6.01	5.98	5.94	5.92	5.86
Новоодобрените кредити	4.87	4.86	4.49	4.77	4.76	4.84	4.71	4.68	4.70	4.68
Корпоративен сектор	4.57	4.58	4.30	4.43	4.33	4.53	4.31	4.34	4.29	4.20
Домаќинства	5.38	5.39	5.03	5.41	5.54	5.49	5.35	5.18	5.22	5.27
Вкупни депозити	1.42	1.42	1.41	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.38
Корпоративен сектор	1.55	1.71	1.69	1.72	1.74	1.74	1.70	1.61	1.61	1.61
Домаќинства	1.40	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.35
Новопримените депозити	1.26	1.57	1.40	1.44	1.56	1.42	1.27	1.31	1.15	1.27
Корпоративен сектор	0.85	1.49	1.04	1.29	1.26	1.15	1.02	1.12	0.96	1.22
Домаќинства	1.55	1.60	1.60	1.49	1.69	1.63	1.48	1.50	1.25	1.30

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.


³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁴


- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 4,42% и бележи месечно намалување од 0,03 п.п. Надолната промена произлегува од падот кај сите нејзини компоненти, и тоа: кај каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,06 п.п.) и кредитите одобрени во денари без и со валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во однос на истиот месец минатата година, каматната стапка на вкупните корпоративни кредити е намалена за 0,41 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Во јули, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,09 п.п. во однос на претходниот месец и изнесува 4,20%. Анализирани од аспект на валутната структура, намалувањето на месечна основа произлегува од падот на каматната стапка на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,40 и 0,10 п.п., соодветно), при остварен раст кај каматните стапки на новоодобрените кредити во странска валута (за 0,05 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,37 п.п.



Извор: НБРСМ.




⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е непроменета трети месец по ред и изнесува 1,61%. Во споредба со јули минатата година, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор оствари зголемување од 0,06 п.п.
- Јулската просечна каматна стапка на новопримените депозити⁵ на корпоративниот сектор е зголемена за 0,26 п.п. на месечна основа и изнесува 1,22%. Растот е резултат на порастот кај сите компоненти во рамки на оваа категорија: каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула, како и на каматната стапка на девизните депозити (за 0,25 п.п., 0,24 п.п. и 0,08 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,37 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата и во текот на јули и натаму се намалува (месечен пад од 0,06 п.п.) и изнесува 5,86%. Надолната промена се должи на падот кај сите компоненти на каматната стапка: каматните стапки на кредитите одобрени во денари без и со валутна клаузула (за 0,07 п.п. и 0,04 п.п., соодветно) и кредитите одобрени во странска валута (за 0,04 п.п.). На годишна основа, кај оваа каматна стапка е евидентирана надолна промена од 0,34 п.п.


⁵ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 5,27%, при што оствари месечен раст од 0.05 п.п., додека на годишно ниво, таа забележа намалување за 0,11 п.п.



Извор: НБРСМ.

- По осум месеци непроменето ниво, овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата забележа надолна промена од 0,03 п.п. и се сведе на 1,35%. Надолното поместување произлегува од падот кај денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,01 п.п.), додека депозитите во странска валута се непроменети. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,05 п.п.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁷, во јули, порасна за 0,05 п.п. и изнесува 1,30%, главно под влијание на растот кај денарските депозити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.), додека депозитите во странска валута забележаа пад (за 0,04 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. Споредено со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка бележи пад за 0,25 п.п.

⁷ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 септември 2019 година (референтен пресек заклучно со август 2019 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/108).